

Врз основа на член 15 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и член 17 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 септември 2020 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

**за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за регулиран период 2020 – 2021 година**

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за регулиран период 2020 – 2021 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## **Образложение**

ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево не постапи согласно член 11 од Законот за утврдување на цени на водните услуги, член 9 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и член 24 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга и до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) не поднесе барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2019 - 2021 година.

Со оглед на тоа што давателот на водната услуга ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево, не постапи согласно законската обврска и во законски утврдениот рок не достави барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги постапи согласно член 15 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 17 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-167/20  
24 септември 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Марко Бислимоски**